

Повторување на содржините за III одделение

Што научивме оваа учебна година?

Овие две недели (18-29.05) имате задача да се потсетите што научивте оваа учебна година. Ќе го разгледате целиот учебник, полека, а највеќе ќе обрнете внимание на следните содржини:

Линковите подолу само ќе ви помогнат да се потсетите на правилниот изговор на дел од изучените зборови. Ваша задача е да го разгледате целиот учебник, заклучно со Лекција 7, да ги прочитате сите поважни зборови и приказните со Мики и Мини.

Последната недела (1-10.06) ќе добиете Квиз за се што сме учеле. Потребно е да го утврдиме материјалот, за вашите знаења да бидат трајни.

Што се однесува до вашите описни оценки за крајот на учебната година, тие ќе бидат резултат на целата ваша активна работа на часовите, како и домашните задачи кои ги работевте во текот на целата учебна година, како и сегашната работа од дома- и таа е важна и значајна.

Ви посакувам успешно да го заокружине нашето "патување" со учебникот до крајот на овој месец, потоа ќе можете да се препуштите на вашата игра!

Лекција 1 My favourite things (Моите омилени нешта)

-учевме за себе, да се претставиме, својата возраст, омилени нешта, боја, омилен број...

<https://drive.google.com/open?id=10ICiq2p9BUGGrKku0bPF1dOgsO8kriri>

(стр.2/2)

<https://drive.google.com/open?id=1HB7BTA16Jg0SVgdCD6JvuvEBspa-CeDW>

(стр.3/3)

<https://drive.google.com/open?id=1U122Oo-9PzY-d9VGvUhpCiyFeMZRzYy2>

(стр.3/4)

<https://drive.google.com/open?id=16dF-k75b1xN4XsMTGQFkzyk88nOOYRfW>

(стр.4/2)

<https://drive.google.com/open?id=1lt9HkC3Y11ww5paCdBMq2za-IJIKsQod>

(стр.9/3)

Лекција 2 My Family (Моето семејство)

-членовите од потесното и поширокото семејство, глаголот ИМА/НЕМА (have got/ haven't got)

<https://drive.google.com/open?id=1289Ir6E4buNN10p8qeo07MqQMoN82r52>

(стр.12/2)

https://drive.google.com/open?id=1YtW7E-hzhonyTwNN8a_IWjM+W3nyA54m

(стр.13/4)

Лекција 3 My body and face (Моето тело, моето лице)

-деловите од телото и лицето

https://drive.google.com/open?id=1JfnzO_njYUH9W8C4sA6rHYQPSnbowA3D

(стр.20/2)

https://drive.google.com/open?id=12_kw8fqTxnARW8mHlhlT9n-oBudc6CTK

(стр.24/11)

Лекција 4 My room (Мојата соба)

-простории во домот, мебел во домот

-предлози за место(во,на,под)

https://drive.google.com/open?id=1c4Bw_KJ_1A7ZJWMJpYhQG6jAGwHgchRy

(стр.28/2)

<https://drive.google.com/open?id=1RuExTioJJcLG37mzse47XfkPMYVVKGMN>

(стр.29/4)

Лекција 5 I can jump (Можам да скокам)

-I can / I can't (можам/неможам)

-ВИДОВИ АКТИВНОСТИ

<https://drive.google.com/open?id=1k-kdKF2qHskfCQXYfbNHZdVRBa4w4w34>

Лекција 6 He likes cheese (Тој сака сирење)

- likes / doesn't like (сака/несака)

-овошје,зеленчук, храна

https://drive.google.com/open?id=1qkQ4WVFqp2GGjuF_SEPk0AL1scRzWSfu

(стр.44/2)

Лекција 7 Our world (Светот околу нас)

- еднина/множина

-There is/ There are

<https://drive.google.com/open?id=1NZOQhaGgYjh53-ungJdBYUadxMrHWr2X>

(стр.53/4)

Ако вежбаш во тетратката, сликај и испрати ми го сработеното на мојот меил:

ajiram4@gmail.com

За било какви прашања, слободно пиши на мојот меил во било кое време. Ти посакувам многу успех во работата!

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 18.05. до 29.05.2020 год.

1. Вежби читање со разбирање
2. Вежби со вокабуларот и граматиката
3. Вежби со вокабуларот и граматиката

